

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 152 Год. LXIII Вторник, 18 декември 2007

Цена на овој број е 250 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



2113.	за пренамена на средствата меѓу буџетските корисници.....	2	2119.	од Комисијата за хартии од вредност.....	17
2114.	за изменување на Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија.....	7	2120.	од Комисијата за хартии од вредност.....	17
2115.	за помилување на осудени лица.....	8	2121.	од Комисијата за хартии од вредност.....	18
2116.	за начинот на вршење, содржината на прегледите, видовите на прегледите и роковите на вршењето на задолжителните здравствено - хигиенски прегледи на вработените.....	8	2122.	за измена на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи и резимето на годишните извештаи на акционерските друштва со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност.....	18
2117.	за поблиските услови по однос на просторот, опремата и кадарот, начинот и средствата за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација.....	10	256.	за постојани судски вештаци во Основниот суд Свети Николе....	19
2118.	за содржината, постапката и начинот на водење на електронска евиденција на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, броеви за нумерирање на објектите и за содржината, постапката и начинот на водење на електронскиот регистар.....	14	36.	за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Австрија за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал.....	1-76 1-32

2113.

Врз основа на член 33 став 3 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија” бр. 64/2005), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 17.12.2007 година, донесе

Член 1

Во Буџетот на Република Македонија за 2007 година, во посебниот дел во втората потколонија од колоната Расходи на Основен буџет, се врши следната пренамена на средствата:

Во Разделот 01002 - Агенција за разузнавање, во потпрограма 20 - Разузнавање, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 6.000.000 денари и ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 3.000.000 денари;

Во Разделот 02001 - Собрание на Република Македонија, во потпрограма 20 - Собрание на Република Македонија, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 23.841.000 денари;

Во Разделот 02004 - Државна изборна комисија, во потпрограма 20 - Државна изборна комисија, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 1.500.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 2.500.000 денари и ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 2.000.000 денари;

Во Разделот 04001 - Влада на Република Македонија, во потпрограма 30 - Информатичка поддршка на Владата, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 5.500.000 денари, во потпрограмата Д4 - Економска промоција, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 11.100.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 4.500.000 денари и ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 234.000 денари, во потпрограмата Д5 - Привлекување на странски директни инвестиции и развој на слободната економска зона, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 92.000.000 денари, во потпрограма К5 - Соодветна и правична застапеност на заедниците, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 25.729.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 8.231.000 денари и ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 206.000 денари;

Во Разделот 04002 - Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, во потпрограма 1А - Реконструкција на згради на владини органи, ставката 481 - Градежни објекти се намалува за 18.000.000 денари;

Во Разделот 04006 - Државно правобранителство на Република Македонија, во потпрограма 20 - Државно правобранителство, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 3.500.000 денари и ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.500.000 денари;

Во Разделот 04009 - Секретаријат за европски прашања, во потпрограма 20 - Секретаријат за европски прашања, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 5.000.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се

намалува за 2.000.000 денари, во потпрограма 30 - Прилагодување на институциите во процесот на пристапување на Република Македонија во Европската унија, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 3.300.000 денари и ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.700.000 денари;

Во Разделот 05001 - Министерство за одбрана, во потпрограма 20 - АРМ, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 10.000.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 145.810.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 100.000.000 денари и ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 361.896.000 денари;

Во Разделот 05002 - Дирекција за безбедност на класифицирани информации, во потпрограма В2 - Интеграција во НАТО, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.899.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 736.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 1.000 денари и ставката 481 - Градежни објекти се намалува за 1.500.000 денари;

Во Разделот 05003 - Дирекција за заштита и спасување, во потпрограма 20 - Заштита и спасување, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 500.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 1.500.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 3.000.000 денари и ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.000.000 денари;

Во Разделот 05004 - Центар за управување со кризи, во потпрограма 20 - Управување со кризи, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 7.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 3.000.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 2.000.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 1.000.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 1.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 4.000.000 денари, во потпрограма 30 - Комуникациско-информативен систем со единствен број на повикување, ставката 485 - Други нефинансиски средства се намалува за 1.100.000 денари;

Во Разделот 06001 - Министерство за внатрешни работи, во потпрограма 21 - Сектори за внатрешни работи, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 30.000.000 денари, во потпрограма В1 - Гранична полиција, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 10.000.000 денари и во потпрограма В2 - Интеграција во НАТО, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 1.000.000 денари;

Во Разделот 07001 - Министерство за правда, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.500.000 денари и ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 5.000.000 денари и ставката 426 - Други тековни расходи се нама-

лува за 1.000.000 денари и во потпрограма 20 - Управен инспекторат, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 500.000 денари;

Во Разделот 07002 - Управа за извршување на санкции, во потпрограма 3А - Изградба, реконструкција и опремување на казнено-поправните установи, ставката 481 - Градежни објекти се намалува за 15.000.000 денари и ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 3.000.000 денари;

Во Разделот 08001 - Министерство за надворешни работи, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 5.000.000 денари, во потпрограма 20 - Дипломатски и конзуларни претставништва, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 15.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 8.000.000 денари, во потпрограма 3А - Национален информациски систем за визно работење и визен центар, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 6.000.000 денари; во потпрограма 50 - Претседавање со 62-та Сесија на Генералното собрание на ОН, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 7.000.000 денари и ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 2.000.000 денари;

Во Разделот 09001 - Министерство за финансии, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 500.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 2.000.000 денари и ставката 485 - Други финансиски средства се намалува за 8.000.000 денари, во потпрограма 20 - Макроекономска и фискална политика, ставката 401 - Основни плати и надоместоци, се намалува за 1.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 10.000.000 денари, во потпрограма 30 - Управување со капитал, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 300.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 200.000 денари, во потпрограма 40 - Финансиски систем, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 300.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 200.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 2.000.000 денари и ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 4.000.000 денари; во потпрограма 70 - Имотно правни работи, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 500.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите, се намалува за 200.000 денари, во потпрограма 71 - Подрачни единици, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 500.000 денари, во потпрограма 80 - Дирекција за спречување на перење пари, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 300.000 денари и ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 200.000 денари, во потпрограма 90 - Државен девизен инспекторат, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 150.000 денари и ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 150.000 денари;

Во Разделот 09002 - Министерство за финансии - функции на државата, во потпрограма 20 - Функции, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 216.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 70.000.000 денари и ставката 486 - Финансиски средства се намалува за 100.000.000 денари и во потпрограма 21 - Резерви, ставката 412 - Постојана резерва (непредвидливи расходи) се намалува за 100.000.000 денари;

Во Разделот 09004 - Биро за стоковни резерви, во потпрограма 20 - Стоковни резерви, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 6.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 6.000.000 денари и ставката 484 - Стратешки стоки и други резерви се намалува за 117.000.000 денари;

Во Разделот 09005 - Управа за јавни приходи, во потпрограма 20 - Управа за јавни приходи, ставката 481 - Градежни објекти се намалува за 5.000.000 денари;

Во Разделот 10001 - Министерство за економија, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.514.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.298.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 9.000 денари, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 1.500.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 11.000.000 денари и ставката 485 - Други нефинансиски средства се намалува за 500.000 денари, во потпрограма 20 - Индустриска политика и приватизација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 350.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 12.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.500.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 4.000.000 денари; во потпрограма 23 - Управа за наменско производство, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 400.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 206.000 денари, во потпрограма 30 - Либерализација на пазарот на енергетиката, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 3.100.000 денари, во потпрограма 31 - Агенција за енергетика, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 6.000.000 денари, во потпрограма 32 - Развој на енергетиката, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 20.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 4.000.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 9.500.000 денари и ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 1.300.000 денари, во потпрограма 43 - Метрологија, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 431.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 89.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 21.000 денари; во потпрограма 50 - Искористување на природните ресурси, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 100.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 100.000 денари и ставката 425-Договорни услуги се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 5А - Основни и детални геолошки истражувања, ставката 485 - Други нефинансиски средства се намалува за 12.000.000 денари; во потпрограма 5Б - Геолошко ин-

формативен систем, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 2.000.000 денари, во потпрограма 60 - Промоција на туризмот, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 200.000 денари и ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 50.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.500.000 денари, во потпрограма 61 - Развој на туристичката понуда, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.500.000 денари, во потпрограма 91 - Европски интеграции, ставката 402- придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 50.000 денари, во потпрограма Д1 - Поддршка на развојот на мали и средни претпријатија, ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 7.000.000 денари, во потпрограма Д2 - Обука и преквалификација, ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма Д4 - Странски инвестиции и промоција, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 150.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 30.000.000 денари, ставката 462 - Субвенции за приватни претпријатија се намалува за 9.000.000 денари и ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма Д5 - Привлекување на странски директни инвестиции и развој на слободната економска зона, ставката 481 - Градежни објекти се намалува за 20.000.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 127.100.000 денари и во потпрограмата Д7 - Унапредување на деловните активности, ставката 461 - Субвенции за јавни претпријатија се намалува за 1.000.000 денари и ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 4.000.000 денари;

Во Разделот 13001 - Министерство за транспорт и врски, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 6.900.000 денари, во потпрограма 20 - Сообраќај и комуникации, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 2.500.000 денари, ставката 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации се намалува за 30.000.000 денари, во потпрограма 30 - Урбанизам и градежништво, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 8.000.000 денари, во потпрограма 3А - Санација на свлечишта, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 3.000.000 денари и ставката 485 - Други нефинансиски средства се намалува за 2.000.000 денари, во потпрограмата 3Д - Водоснабдување на Тетово и Св. Николе, ставката 488 - Капитални дотации до ЕЛС се намалува за 56.000.000 денари, во потпрограма 3Г - Водоснабдување на Прилеп, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 9.300.000 денари и во потпрограмата 3В - МЕАП - Акциона програма за унапредување на општините и животната средина, ставката 488 - Капитални дотации до ЕЛС се намалува за 27.100.000 денари;

Во Разделот 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 316.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 141.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 1.000 денари, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 1.000.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 30.000.000 денари, во потпрограма 11 - Зем-

јоделска политика и координација на меѓународната помош, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 78.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 22.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 1.000 денари, во потпрограма 20 - Шумарство, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 779.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 297.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 1.000 денари, ставката 485 - Други нефинансиски средства се намалува за 7.000.000 денари, во потпрограма 21 - Шумска полиција, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 158.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 103.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 1.000 денари, во потпрограма 30 - Земјоделство, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.237.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 441.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 4.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 55.003.000 денари, во потпрограма 31 - Државен инспекторат за земјоделство, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 369.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 139.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 3.000 денари, во потпрограма 40 - Ветерина, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.915.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.139.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 7.000 денари, во потпрограма 51 - Заштита на растенија, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.423.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 707.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 4.000 денари, ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 5.000.000 денари, во потпрограма 52 - Заштита на семе и саден материјал, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 401.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 170.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 1.000 денари, во потпрограма 60 - Водостопанство, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 219.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 80.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 1.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 8.000.000 денари; во потпрограма 6А - Хидросистем Злетовица, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 50.000.000 денари, во потпрограма 6Б - Хидросистем Лисиче, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 10.000.000 денари, во потпрограма 6В - Рехабилитација и реструктуирање на наводнувањето, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 1.400.000 денари, во потпрограма ББ - Ревитализација на селата, ставката 488 - Капитални дотации до ЕЛС се намалува за 5.000.000 денари, во потпрограма БВ - Ру-

рален развој - пилот проект за користење на структурните фондови на ЕУ, ставката 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации се намалува за 11.000.000 денари; во потпрограма БГ - Плаќајна агенција, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.654.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 1.136.000 денари, ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 49.000 денари, 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправки се намалува за 1.500.000 денари и ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.000.000 денари;

Во Разделот 14002- Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството-Битола, во потпрограма 40 - Развој, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 3.000.000 денари;

Во Разделот 15001 - Министерство за труд и социјална политика, во потпрограмата Б2 - Реформа на системот на социјална заштита, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 2.000.000 денари;

Во Разделот 15010 - Општествена заштита на децата, во потпрограма 21 - Дејност на детски градинки, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 7.500.000 денари и ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 500.000 денари, во потпрограма 22 - Дејност на детски одморалишта, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 500.000 денари;

Во Разделот 15020 - Социјална заштита, во потпрограма 21 - Меѓуопштински центри за социјална работа, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 2.000.000 денари, во потпрограма 22 - Прифатилишта за бездомни лица и жртви на семејно насилство, ставката 464 - Разни трансфери се намалува за 5.000.000 денари, во потпрограма 23 - Дневни центри за деца на улица, корисници на дрога и деца со пречки во развојот, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 31 - Установи за згрижување на деца со пречки во физичкиот и психичкиот развој, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се намалува за 5.000.000 денари и ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 5.000.000 денари, во потпрограма 41 - Надоместоци по основ на права од социјална заштита, ставката 471 - Социјални надоместоци се намалува за 2.000.000 денари, во потпрограма 46 - Поддршка на социјални фондови, ставката 431 - Трансфери до Фондот за ПИОМ се намалува за 150.000.000 денари и ставката 432 - Трансфери до Агенцијата за вработување се намалува за 40.000.000 денари;

Во Разделот 16001 - Министерство за образование и наука, во потпрограма 20 - Основно образование, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 5.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 24.000.000 денари, во потпрограма 30 - Средно образование, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 2.000.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се намалува за 1.000.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 1.000.000 денари и ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 40 - Високо образование, ставката 423 - Ситен инвентар,

алат и други материјали за поправка се намалува за 2.000.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 34.000.000 денари, во потпрограма 4Б - Реконструкција на факултетски згради, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 6.000.000 денари, во потпрограма 5А - Реконструкција на ученички домови, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 1.000.000 денари, во потпрограма 6А - Реконструкција на студентски домови, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 25.000.000 денари, во потпрограма 71 - Научно-истражувачка работа, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 6.000.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 4.000.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се намалува за 4.000.000 денари, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 5.000.000 денари, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.000.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 3.000.000 денари, во потпрограма 72 - Научни институти, ставката 481 - Градежни објекти се намалува за 1.000.000 денари и ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 1.000.000 денари;

Во Разделот 16002 - Биро за развој на образованието, во потпрограма 40 - Развој и подготовка на наставни програми за средно стручно образование и постсредно образование, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 1.000.000 денари и ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.000.000 денари;

Во Разделот 18001 - Министерство за култура, во потпрограма 1А - Стар Театар, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 20.242.000 денари, во потпрограма 1В - Градска куќа и Концертна сала, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 5.195.000 денари;

Во Разделот 18010 - Финансирање на дејностите од областа на културата, во потпрограма 2А - Надградба на НУ Универзитетска библиотека Св. Климент Охридски Скопје, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 4.400.000 денари, во потпрограма 2Б - Изградба на библиотека во Тетово, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 22.341.000 денари, во потпрограма 4А - Голема концертна сала за Македонската филхармонија, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 5.165.000 денари, во потпрограма 4Б - Изградба на Театар во Велес, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 4.827.000 денари, во потпрограма 5В - Реставрација на куќата на Мајка Тереза, ставката 482 - Други градежни објекти се намалува за 5.468.000 денари;

Во Разделот 19001 - Министерство за здравство, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.230.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 730.000 денари и ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 6.000 денари, во потпрограма 20- Државен санитарен и здравствен инспекторат, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.000.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 100.000 денари, потпрограма 30 - Биро за лекови, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 350.000

денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 100.000 денари, потпрограма 40 - Дирекција за храна, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 2.700.000 денари и ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 400.000 денари;

Во Разделот 19101 - Министерство за локална самоуправа, во потпрограма 30 - Развој на локалната самоуправа, ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.000.000 денари;

Во Разделот 21001 - Државен завод за геодетски работи, во потпрограма 20 - Програма за премер и катастар, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 7.000.000 денари;

Во Разделот 22001 - Државен завод за статистика, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 424 - Поправки и тековно одржување се намалува за 1.500.000 денари, во потпрограма 20 - Статистички истражувања, ставката 485 - Други нефинансиски средства се намалува за 3.000.000 денари, во потпрограма 30 - Програма за попис, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 18.000.000 денари, ставката 423 - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка се намалува за 3.500.000 денари, ставката 426 - Други тековни расходи се намалува за 3.900.000 денари, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 1.000.000 денари и ставката 485 - Други нефинансиски средства се намалува за 4.000.000 денари;

Во Разделот 25001 - Биро за судски вештачења, потпрограма 20 - Судски вештачења, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.840.000 денари, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 800.000 денари и ставката 403 - Останати придонеси од плати се намалува за 10.000 денари;

Во Разделот 26001 - Македонска академија на науките и уметностите, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 3.000.000 денари и ставката 425 - Договорни услуги се намалува за 1.000.000 денари;

Во Разделот 28001 - Биро за стопански недоволно развиените подрачја, во потпрограма 20 - Развој на стопански недоволно развиените подрачја, ставката 488 - капитални дотации до ЕЛС се намалува за 20.000.000 денари и во потпрограмата 2Б - Изградба на патниот правец Табановце - Куманово, Граничен премин со Република Србија, ставката 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации се намалува за 5.000.000 денари;

Во Разделот 29010 - Судска власт, во потпрограма Г5 - Академија за обука на судии и обвинители, ставката 420 - Патни и дневни расходи се намалува за 1.400.000 денари, ставката 421 - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт се намалува за 500.000 денари, ставката 481 - Градежни објекти се намалува за 1.000.000 денари и ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се намалува за 500.000 денари;

Во Разделот 31010 - Јавно обвинителство на Република Македонија, потпрограма Г3- Одделение за борба против организираниот криминал, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 4.500.000 денари и

Во Разделот 31101 - Народен правобранител, потпрограма 20 - Народен правобранител, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се намалува за 1.200.000 денари и ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се намалува за 800.000 денари.

Во Разделот 04001 - Влада на Република Македонија, во потпрограмата Д4 - Економска промоција, ставката 425 - Договорни услуги се зголемува за 12.000.000 денари;

Во Разделот 04002 - Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, во потпрограма 10 - Администрација, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се зголемува за 18.000.000 денари;

Во Разделот 06001 - Министерство за внатрешни работи, во потпрограма 20 - Јавна безбедност, ставката 483 - Купување на мебел, опрема, возила и машини се зголемува за 620.000.000 денари;

Во Разделот 09002 - Министерство за финансии - функции на државата, во потпрограма 20 - Функции, ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 342.000.000 денари, ставката 482 - Други градежни објекти се зголемува за 200.000.000 денари, ставката 487 - Капитални трансфери до вонбуџетски фондови се зголемува за 45.000.000 денари, ставката 488 - Капитални дотации до ЕЛС се зголемува за 40.000.000 денари и ставката 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации се зголемува за 395.000.000 денари;

Во Разделот 12101 - Министерство за животна средина и просторно планирање, во потпрограма 21 - Одржлив развој, ставката 482 - Други градежни објекти се зголемува за 1.500.000 денари и во потпрограма 4А - Изградба и реконструкција на пречистителни станици, ставката 482 - Други градежни објекти се зголемува за 4.500.000 денари;

Во Разделот 13001 - Министерство за транспорт и врски, во потпрограма 2А - Северна трибина на Градски стадион, ставката 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации се зголемува за 300.000.000 денари, во програмата 3 - Урбанизам и градежништво, се воведуваат нова потпрограма 3И - Изградба на станови за лица со ниски примања, нова ставка 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 300.000.000 денари и нова потпрограма 3Ј - Изградба на фекална канализација во Инциково, нова ставка 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 61.000.000 денари;

Во Разделот 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, во потпрограма 60 - Водостопанство, ставката 464 - Разни трансфери се зголемува за 75.000.000 денари;

Во Разделот 15001 - Министерство за труд и социјална политика, во потпрограмата Б1 - Поттикнување на вработувањето, ставката 432 - Трансфери до Агенцијата за вработување се зголемува за 30.000.000 денари;

Во Разделот 15020 - Социјална заштита, во потпрограма 21 - Меѓуопштински центри за социјална работа, ставката 402 - Придонеси за социјално осигурување од работодавачите се зголемува за 2.670.000 денари, во потпрограма 31 - Установи за згрижување на лица со пречки во физичкиот и психичкиот развој, ставката 401 - Основни плати и надоместоци се зголемува за

2115.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

I

Потполно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Живко Драчке Стаматовски од Тетово.
2. Магда Љупчо Николова од Скопје.

II

Извршувањето на казната затвор му се замени со условна осуда за време од 1 година на осуденото лице:

1. Тодор Ангел Шумански од Штип, во траење од 3 месеци.

III

Извршувањето на казната затвор им се замени со условна осуда за време од 2 години на осудените лица:

1. Марјан Кирил Сарамандов од Радовиш, во траење од 6 месеци,
2. Мартин Кирил Павлов од Винаца, во траење од 5 месеци,
3. Витомир Благој Илин од Гевгелија во траење од 3 месеци,
4. Башким Цавид Реџеми од с. Горно Лисиче-Скопје, во траење од 4 месеци,
5. Предраг Киро Лазаров од с. Грдовци, во траење од 4 месеци,
6. Сунај Јашар Реџеми од с. Врапчиште, во траење од 3 месеци.

IV

Извршувањето на казната затвор му се замени со условна осуда за време од 3 години на осуденото лице:

1. Ремзије Ариф Салахи од с. Опаје, во траење од 6 месеци.

V

Делумно се ослободуваат од извршување на неиздржаниот дел од казната затвор осудените лица:

1. Александар Мијалче Митев од Пробиштип, во траење од 6 месеци,
2. Тони Здравко Арсов од Свети Николе, во траење од 3 месеци,
3. Драган Станко Васиќ од с. Умин Дол, во траење од 6 месеци.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1027
17 декември 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
, с.р.

2116.

Врз основа на член 48 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2004), министерот за здравство, донесе

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење, содржината на прегледите, видовите на прегледите и роковите на вршењето на задолжителните здравствено-хигиенски прегледи на вработените.

Член 2

Задолжителните здравствено - хигиенски прегледи заради спречување на заразните болести се вршат како:

- претходни здравствено-хигиенски прегледи - пред стапување во работен однос,
- периодични здравствено - хигиенски прегледи - во текот на работата и
- вонредни здравствено-хигиенски прегледи - по барање на Државниот санитарен и здравствен инспекторат и по епидемиолошки индикации.

Член 3

Здравствено - хигиенски прегледи на вработените во установите за основно, средно и друг вид на образование, воспитување, згрижување и рекреација на деца, на училишна и студентска младина се вршат еднаш годишно и опфаќаат:

1. лекарски преглед на специфични заразни заболувања (туберкулоза на бели дробови) и други заразни болести на респираторниот тракт,
2. рентгенска снимка на бели дробови, ако со лекарскиот преглед се посомнева на туберкулоза на бели дробови или по епидемиолошка индикација,
3. земање материјал и бактериолошко испитување на брис од нос и грло на гнојни бактериски заболувања и клиноносителство.

Здравствено-хигиенски прегледи на вработените во установите во кои се згрижени предучилишни деца, покрај прегледите наведени во став 1 на овој член, опфаќаат и земање и преглед на фецес (измет) на *Salmonella*, *Shigella*, ентеротропна *Escherichia coli* и паразити *Enterobius (Oxyuris) vermicularis*, *Entamoeba histolytica* i *Lambliа intestinalis*.

Член 4

Здравствено-хигиенски прегледи на здравствени работници и здравствени соработници и вработените во производството, подготвувањето, издавањето на лекови и лицата кои на друг начин во текот на работата доаѓаат во непосреден контакт со лекови, се вршат еднаш годишно и опфаќаат:

1. лекарски преглед на специфични заразни заболувања (туберкулоза на бели дробови) и други заразни болести на респираторниот тракт;

2. рентгенска снимка на бели дробови, ако со лекарскиот преглед се посомнева на туберкулоза на бели дробови или по епидемиолошка индикација,

3. земање материјал и бактериолошко испитување на брис од нос и грло на гнојни бактериски заболувања и клиноносителство.

Здравствено-хигиенски прегледи на здравствени работници и здравствени соработници кои работат во породилишта и на детските оддели во здравствените установи, покрај прегледите наведени во став 1 на овој член, опфаќаат и земање и преглед на фецес (измет) на *Salmonella*, *Shigella* и ентеротропна *Escherichia coli*.

Член 5

Здравствено-хигиенски прегледи на вработени лица кои во производството или прометот со храна или при снабдувањето на населението со вода за пиење на своите работни места доаѓаат во непосреден допир со храна односно вода за пиење, се вршат на секои шест месеци и опфаќаат:

1. лекарски преглед на гнојни кожни заболувања и заразни болести што можат да се пренесат преку храна и вода за пиење,

2. земање материјал и бактериолошки преглед на фецес (измет) на салмонела и шигела,

3. испитување на фецес (измет) и перианален брис на паразити: *Enterobius (Oxyuris) vermicularis*, *Humenolepis nana*, *Taenia Solium*, *Entamoeba histolytica* и *Lambliia intestinalis*,

4. рентгенска снимка на бели дробови, ако со лекарскиот преглед се посомнева на туберкулоза на бели дробови.

Здравствено-хигиенски прегледи на лицата вработени во производството или прометот на млеко и млечни производи, сладолед и други слаткарски производи или на подготвување на храна во кујни, покрај прегледот од став 1 на овој член, опфаќа земање материјал од нос и грло и бактериолошки преглед на *Staphylococcus aureus koagulaza* позитивен според епидемиолошките индикации.

Ако при лекарскиот преглед се посомнева дека прегледаното лице боледува од некоја заразна болест која може да се пренесе со храна или вода за пиење, се зема потребен материјал и се вршат лабораториски прегледи што се потребни заради потврдување на дијагнозата.

Ако при лекарскиот преглед се утврди дека прегледаното лице има воспаление на горните дишни патишта, се зема брис од нос и грло и се врши бактериолошки преглед на *Staphylococcus aureus koagulaza* позитивен.

Член 6

Здравствено - хигиенски прегледи на лицата кои укажуваат хигиенска нега, работат во прозводството на козметички средства, во производство на предмети за општа употреба или вршат рекреација на населението се вршат еднаш годишно и опфаќаат:

1. лекарски преглед на гнојни и паразитарни заболувања на кожата и слузокожата,

2. лекарски преглед на специфични заразни заболувања (туберкулоза на бели дробови) и други заразни болести на респираторниот тракт,

3. рентгенска снимка на бели дробови, ако со лекарскиот преглед се посомнева на туберкулоза на бели дробови или по епидемиолошка индикација,

4. бактериолошко испитување на брис од нос и грло на гнојни бактериски заболувања и клиноносителство.

Член 7

Здравствено-хигиенските прегледи се вршат од страна на заводите за здравствена заштита и Републичкиот завод за здравствена заштита.

По извршениот здравствено-хигиенски преглед, во случај на докажан причинител на заразна болест заводите за здравствена заштита писмено го известуваат Државниот санитарен и здравствен инспекторат.

Ако бактериолошкиот наод е позитивен, се врши повторен преглед се до добивање на негативен наод.

Член 8

Резултатите од извршените здравствено-хигиенски прегледи на вработените лица, се запишуваат во санитарна книшка дадена на образец кој е составен дел на овој правилник.

Санитарната книшка се чува кај правното односно физичкото лице каде е вработено прегледаното лице.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за здравствените прегледи на лицата ставени под здравствен надзор заради спречување на заразни болести ("Службен лист на СФРЈ" бр. 42/85).

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 16-19259/1
10 декември 2007 година
Скопје

Министер,
д-р , с.р.

(Прва страна на корицата)

(100 / 140 mm)

САНИТАРНА КНИШКА

полно уништување на присутната популација на штетни членконошци (Arthropoda) кои пренесуваат причинители на заразни болести, паразитираат на телото на човекот, предизвикуваат алергиски реакции, имаат токсично дејство или се наметници односно вознемирувачи или се амбарски штетници во складишта и простории за храна.

4. "Дератизација" е збир на постапки за намалување на популацијата на штетни глодачи под прагот на штетност, инхибирање на нивното размножување или потполно уништување на присутната популација на штетни глодачи кои се природни резервоари и пренесувачи на причинители на заразни болести или се амбарски штетници или глодачи во складишта и простории за храна.

II. УСЛОВИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДДД ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА, КАДАРОТ И СРЕДСТВАТА

A) ПРОСТОР

Член 3

Здравствената установа и другите правни лица кои вршат ДДД (во понатамошниот текст: изведувач на ДДД дејноста), треба да го има следниот простор:

1. Технички и санитарно-хигиенски безбедна магацинска просторија за чување/складирање на отрови од 20 м², усогласен со одредбите на прописите за хемикалии;
2. Просторија за чување на техничка опрема и апарати за примена од 16 м²;
3. Просторија од 12 м² за чување на заштитна опрема и по два гардеробери за секој вработен (еден за чување на работна облека и лични заштитни средства, а втор за чување на лична гардероба);
4. Просторија со телефон и факс за административна работа и престој на лицата кои изведуваат ДДД од 12 м² и
5. Посебен санитарен јазол со предпростор и туш кабина за непосредните изведувачи на ДДД дејноста.

Член 4

Изведувачот на ДДД дејноста, кој при работата врши и фумигација (со отрови од група I), покрај просторните услови пропишани во член 3 на овој правилник, треба да обезбеди и посебна просторија изградена според прописите за чување на отрови од група I.

Член 5

Просториите за сместување, чување и издавање на хемикалии од член 3 и член 4 од овој правилник мора да бидат изградени од цврст материјал, согласно санитарно-техничките и хигиенските услови во поглед на локацијата, начинот на изградба, квалитетот на ѕидовите и подовите, вентилацијата, температурата и влажноста.

Просториите за сместување, чување и издавање на хемикалии мора да се снабдени со доволен број на ормани или полица за сместување на хемикалиите за да се спречи механичко и друго оштетување на поединечните пакувања.

Просториите за сместување, чување и издавање на хемикалии мора да бидат под клуч. На влезната врата во просторијата мора да бидат истакнати ознаки за забранет пристап на неовластени лица и за видот на

хемикалијата која се чува во просторијата на магацинот. На орманите и полиците мора да бидат истакнати ознаки за видот на хемикалијата која се складира. На видливи места во просторијата мора да биде истакната ознака за забрана за пушење, земање на храна и напитки, напишани упатства за постапки во случај на несреќа, ознаки за правец на движење во случај на пожар или други несреќи со хемикалии.

Б) ОПРЕМА

Член 6

Изведувачот на ДДД дејноста треба да ја обезбеди најмалку следната опрема за работа:

1. Садови за подготвување на раствори;
2. Рачни пумпи за прскање;
3. Грбни моторни пумпи за прскање со додатоци за запрашување и гранулирање;
4. Апарат за микрораспрскување;
5. Уред за ладно замаглување - генератор за аеросоли;
6. Уред за топло замаглување со капацитет од 5 литри;
7. Опрема за хлорирање на вода;
8. Мерач на резидуален хлор во вода.

Изведувачот од став 1 на овој член ако како општа или посебна мерка за заштита на населението од заразни болести врши и фумигација (со отрови од група I), освен опремата пропишана во став 1 од овој член, треба да има:

1. Отварачи за специфичен фумигант, дозатор и евапоризатор во зависност од видот на гасот кој се применува;
2. Уред за детекција на гасови со доволен број на индикаторски цевчиња или сензори за детекција на фумигантот кој се користи при работата.

Член 7

Изведувачот на ДДД дејноста, освен опремата од член 6 од овој правилник, како помошна опрема треба да има:

1. Фрижидер;
2. Рачен фрижидер;
3. Превозно средство за транспорт на отрови, безбедно во однос на заштита на околината и екипата за ДДД, доколку се превезува со истото возило;
4. Сад - контејнер за транспорт на мамки за дератизација и
5. Сад - контејнер за транспорт на отрови.

В) КАДАР

Член 8

Изведувачот на ДДД дејноста кој врши ДДД како општа мерка за заштита на населението од заразни болести (во понатамошниот текст: превентивна ДДД) треба да има вработено, најмалку еден доктор по медицина и два медицински лаборанти - техничари или санитарни техничари на неопределено време, со полно работно време.

Изведувачот на ДДД дејноста кој врши ДДД како задолжителна посебна мерка за заштита на населението од заразни болести (во понатамошниот текст: противепидемишка ДДД) треба да има вработено најмалку еден доктор по медицина - специјалист епидемиолог и два медицински лаборанти - техничари или санитарни техничари на неопределено време, со полно работно време.

Изведувачот на ДДД дејноста кој врши фумигација (во работата користат отрови од група I), треба да има најмалку еден доктор по медицина и три медицински лаборанти - техничари или санитарни техничари вработени на неопределено време, со полно работно време.

Член 9

Заради обезбедување на стручно и ефикасно вршење на ДДД за одговорните лица и за изведувачите на ДДД дејноста се организира обука за работа со отрови и други отровни материи и хемикалии од страна на јавни здравствени установи овластени од Министерство за здравство.

Лицата кои завршиле обука за работа со отрови и други отровни материи и хемикалии добиваат потврда за стекнати знаења од оваа област.

Г) СРЕДСТВА

1)

Член 10

Изведувачот на ДДД дејноста за секој вработен треба да има најмалку по еден комплет од следните средства за лична заштита:

1. Заштитна работна облека и покривка за глава;
2. Заштитни очила;
3. Пластични ракавици и обувки за еднократна употреба;
4. Заштитни гумени или кожни ракавици отпорни на хемикалии;
5. Заштитни гумени обувки и
6. Специјална заштитна маска со соодветни филтри (за органски пареи и честички, за прашоци и аеросоли) прилагодени на физичко-хемиските својства и најмалку еден резервен филтер.

Изведувачот на ДДД дејноста, за секоја самостојна екипа треба да има:

1. Еден комплет опрема за давање прва помош со соодветни антидоти за сите отрови со кои се работи и основни симптоматски лекови кој мора да го чува одговорното лице за работа со хемикалии;
2. Еден мерач на крвен притисок и стетоскоп и
3. Упатство за давање на прва помош во случај на труење.

Член 11

Изведувачот на ДДД дејноста кој врши ДДД како општа или посебна мерка за заштита на населението од заразни болести, а при работата врши и фумигација (со отрови од група I), освен средствата за лична заштита пропишани во член 10 став 1 и 2 од овој правилник, треба да има:

1. Специјални респираторни маски со соодветен филтер (за работа со отрови од група I) и најмалку еден резервен филтер за секој вработен и
2. Апарат за давање на кислород со капацитет за примена од најмалку 30 минути, за секоја екипа.

2)

Член 12

Изведувачот на ДДД дејноста треба да ги обезбеди најмалку следните средства за заштита на просториите и околината каде се спроведува ДДД:

1. Предупредувачки летоци и ленти со известувања за видот, средството, местото и времето на изведување на дејноста;
2. Лепливи ленти;
3. Пластични фолии;
4. Рачен апарат за гасење на пожар;
5. Опрема за собирање и транспорт на остатоци од мамки и изумрени глодари;
6. Средства за деконтаминација.

III. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДДД

Член 13

Изведувачот на ДДД дејноста пред да отпочне со вршење на ДДД го запознава нарачателот на услугата со:

1. Текот на работата;
2. Евентуалните опасности по луѓето, животните и околината;
3. Мерките за безбедност и заштита во просториите и објектот во однос на луѓето, животните, храната предметите и уредите и
4. Времетраењето на работите односно на опасноста.

1.

Член 14

Дезинфекција се врши со механички, физички и хемиски мерки:

а) механичките мерки за дезинфекција подразбираат механичко одстранување на микроорганизмите од работни површини, предметите или во просторот како самостојни методи за одстранување на микроорганизмите, односно создавање на предуслови за успешно спроведување на други постапки на дезинфекција, а се спроведуваат со чистење, стружење, метење, одмастување и перење, филтрација, вентилација и таложење.

б) физички мерки за дезинфекција подразбираат употреба на топлина:

- Сува (сува стерилизација, пеглање, пламен);
- Влажна (варење, апарати за дезинфекција со пареа со или без притисок);
- Перење со врела вода и детергенти;
- Употреба на апарати за механичко чистење под пареа;
- Користење на сончеви и ултравиолетови зраци (посебни уреди за дезинфекција на вода, млеко, како и воздух во простории);

- Ултра звук.

в) Хемиски мерки за дезинфекција подразбираат употреба на хемиски средства:

- Препарати врз основа на хлор, јод, алкохол, соли на тешки метали, оксидативни средства, група на феноли, група на формалдехиди, алкохоли, квартерни амониумски бази и
- Други соодветни хемиски средства одобрени со важечките прописи.

Член 15

При вршење на дезинфекција се води сметка за следното:

- Дезинфекцијата во присуство на луѓе се спроведува со средства кои не се штетни по здравјето на луѓето;
- Избраното средство е такво што не ги оштетува површините и материјалот;

- При заразните болести се дезинфицира се што може да содржи патогени бактерии;
- Дезинфекција при вирусни заболувања се врши со средства кои делуваат на вирусите и
- Дезинфекцијата се врши со средства чија ефикасност е проверена.

Член 16

Ефикасноста на извршената дезинфекција се контролира со соодветни микробиолошки методи на испитување.

2.

Член 17

Дезинсекција се врши со механички, физички и хемиски мерки:

а) механичките мерки за дезинсекција подразбираат чистење на просториите, навремено отстранување на отпадот и друг материјал погоден за развој на штетни членконошци (Arthropoda), подредување на залихите, превртување, исушување, уградување на препреки (мрежи), употреба на лепливи траки.

б) физички мерки на дезинсекција подразбираат постапки за регулација на микроклимата, употреба на топлина сува (сува комора, сушални, фурни), влажна - пареа (вриење) или ниска температура, како и светлина, а со цел смалување на присутната популација на членконошците, запирање на растот и размножувањето или нивно потполно уништување.

в) хемиски мерки на дезинсекција подразбираат употреба на пестициди (инсектициди), а со цел смалување на популацијата на членконошците, запирање на растот и размножувањето или потполно уништување на присутната популација или на нејзините развојни облици и се врши со:

- Контактни инсектициди од растително потекло;
- Хлорирани јаглеродороди;
- Органо-фосфорни соединенија;
- Респираторни инсектициди.

Член 18

При изборот на средството за дезинсекција се води сметка за следното:

- Употребата на средството да е одобрено со важечките прописи;
- Ефикасноста на средството да биде проверена и да делува специфично на инсектите;
- Средства да биде безопасно по здравјето на луѓето и
- Sprema тоа средство да не постои резистенција на тие инсекти.

3.

Член 19

Дератизација се врши со спроведување на механички, физички и хемиски мерки:

- а) механички мерки на дератизацијата подразбираат:
 - Примена на градежно-технички мерки;
 - Правилно чување на храна и одстранување на отпадоци;
 - Постапување на ровови околу магацини и други објекти;
 - Фаќање и уништување на глодачи со помош на клопки и замки;

б) физички мерки на дератизацијата подразбираат употреба на ултразвук со цел спречување на влез и задржување на штетни глодачи.

в) хемиските мерки на дератизација подразбираат употреба на родентициди, односно на изложување на отровни мамци со:

- Отрови со брзо дејство;
- Отрови со кумулативно дејство и
- Гасовити отрови.

Член 20

При избор на средство за дератизација се води сметка за следното:

- Употребата на средството да е одобрена со важечките прописи;
- Ефикасноста на средството да е проверена и
- Затруените мамци се поставуваат на такви места да да не можат со нив да се загади храната.

Член 21

Дезинсекција и дератизација со цијановодородни препарати-фумигација се врши само заради уништување на амбарски штетници и глодчи во складишта и простории за храна.

Член 22

При вршење на фумигација, треба да бидат исполнети следните услови:

1. Екипата за фумигација ја сочинуваат најмалку три члена. Раководителот на екипата за фумигација треба да има најмалку три години работно искуство во вршење на фумигација. Задолжително е присуството на докторот на медицина, вработен кај изведувачот, со комплетна опрема за давање прва помош и медицинска помош;

2. Задолжителна е употреба на комплетна заштитна опрема;

3. Во рок од 24 часа пред отпочнување на фумигација писмено треба да бидат известени:

- а) здравствената установа - итна помош,
- б) надлежната полициска станица и

в) државниот санитарен и здравствен инспекторат подрачно одделение, за видот и концентрацијата на гасот кој ќе биде употребен, ден и час на отпочнување на фумигацијата, ден и час на отпочнување на проветрувањето, како и за правилата на однесување за време и после извршената фумигација на објектот, кое се доставува задолжително со потпис на сопственикот на објектот каде што се врши фумигацијата.

4. Во објектот каде се врши фумигацијата не смее да има присутни други лица и истиот мора да е одвоен од објекти за живеење;

5. Пред отпочнување на фумигацијата на објектот се поставуваат предупредувачки натписи кои треба да бидат впечатливи и осветлени, со ознака на мртвечка глава и натпис на бела основа со црни букви: **ВНИМАНИЕ ОТРОВ! ЗАБРАНЕТ ПРИСТАП! ОПАСНО ПО ЖИВОТ! ОТРОВЕН ГАС! ФУМИГАЦИЈА СО...** (вид на гасот), а придите кон објектот мора да се затворат со предупредувачки ленти.

6. По завршувањето на постапката на фумигација објектот се заклучува и запечатува;

7. Во високо ризичниот простор кој е во рамките на 6 метри од објектот на отворен простор, се забранува пристап без комплетна заштитна опрема, од почетокот на фумигацијата до завршување на проветрувањето;

8. Во времето на проветрување, после извршена фумигација, во објектот и просторот од 30 метри во пречник, дозволен е пристап само со комплетна заштитна опрема;

9. При проветрување на објектот, во просторот со пречник од 30 метри, се забранува и оневозможува пристап на пешаци и возила како и отварање на прозорци од соседните стамбени и други објекти во траење од најмалку 2 часа од моментот на пуштањето на гасот. Работата со фумиганти треба да биде во согласност на прописите за хемикалии.

10. Објектот и просторот околу него мора да биде обезбеден од чувари од моментот на пуштање на гасот до завршување на проветрувањето;

11. Повторно влегување во објектот во кој е извршена фумигација се дозволува по завршеното проветрување и извршената стручна проверка на резидуалниот гас. Раководителот на екипата за фумигација издава потврда за повторно влегување во објектот во која се наведува времето, местото и најдената концентрација на резидуален гас.

Член 23

Пред почетокот на вршење на дезинфекција и дезинсекција во објекти каде што се наоѓа храна треба да се заштити храната од можно контаминирање, како и да се применуваат инсектициди (пестициди) кои не оставаат мирис на храната.

При вршење на дератизација во простории во кои се врши складирање, производство или промет на храна отровните мамки се поставуваат во посебно заштитени, затворени и означени кутии со водење на евиденција за шемата на поставувањето со цел да се заштити храната од случајно или намерно контаминирање.

Ако дератизацијата се врши во објекти во кои се чува растурена храна, остатоците од средството треба да се соберат по спроведената постапка на дератизација.

Средствата за дератизација од втора генерација треба да се поставуваат во затворени кутии или врзани на жица (канализациски системи, речни корита, насипи) или поставени по шема недостапни за домашни животни и по спроведената постапка истите треба да се соберат и безбедно да се уништат.

Член 24

Заради заштита на луѓето и околината, изведувачот на ДДД дејноста треба да обезбеди соодветна одлагање и безбедно уништување на остатоците од средствата и амбалажата, како и на остатоците од мамки и изумрени глодачи користени при спроведувањето на ДДД.

Член 25

Изведувачот на ДДД дејноста води евиденција за извршената работа со евидентирање на следните податоци: датум на вршење на ДДД, место каде е извршена ДДД, податоци за објектот (вкупен број на квадрати, број на простории, површини, опрема), вид на извршената ДДД, како и вид, процент и количина на употребено средство.

Кон евидентниот лист се приложува скица на објектот каде се врши ДДД - изготвена од барателот, во која изведувачот ќе ги одбележи местата на поставување на мамците, бројот на мамци, како и сертификати за употребените средства за ДДД.

Член 26

По извршената ДДД се врши контрола на успешноста на спроведената постапка и за истата се издава потврда со потпис и печат на изведувачот на ДДД дејно-

ста, со следните податоци: датум на извршената контрола на ДДД, место каде е извршена контролата, податоци за објектот (вкупен број на квадрати, број на простории, површини, опрема), начин на извршена контрола и оценка дали е успешна или неуспешно спроведена ДДД.

Член 27

За спроведување на ДДД се користат само средства и постапки кои ги исполнуваат условите согласно прописите за нивна примена.

Член 28

За извршените постапки за ДДД, видот и количината на набавените и искористени средства (биоциди и пестициди) изведувачот на ДДД дејноста на секои шест месеци доставува писмено известување до надлежниот завод за здравствена заштита.

Член 29

Лицата кои вршат ДДД подлежат на задолжителни контролни систематски прегледи, на секои шест месеци.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 30

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот и условите за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација („Службен весник на СРМ“ бр. 45/76) и престанува да се применува Правилникот за условите за вршење дезинфекција, дезинсекција и дератизација заради спречување и сузбивање на заразните болести („Службен лист на СФРЈ“ бр.42/85).

Член 31

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.16-19259/1

10 декември 2007 година
Скопје

Министер,
_____ д-р _____, с.р.

2118.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти (“Службен весник на Република Македонија“ бр.66/2004 и 55/2007), министерот за транспорт и врски донесе

’
,
,
,
,

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината, постапката и начинот на водење на електронска евиденција на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти и броеви за нумерирање на

објекти од страна на општините и градот Скопје, како и содржината, постапката и начинот на водење на електронскиот регистар што го води Централниот регистар на Република Македонија.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. “улица” е улица, булевар, кеј и уличен крак подолг од 100 метра со една раскрсница кој се приклучува на друга улица;

2. “други инфраструктурни објекти” се трговски центар, подземен премин, надземен премин, парк и фонтана;

3. “електронска евиденција” е компјутерски водена евиденција на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти како и броеви за нумерирање на објекти која ја водат општините за подрачјето на општината и градот Скопје за подрачјето на градот Скопје;

4. “електронски регистар” е компјутерско водење на евиденција на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти, како и броеви на објекти, на територија на Република Македонија;

5. “број на објект” е број со кој е нумериран објектот заедно со неговиот додаток доколку истиот постои во рамките на инфраструктурниот објект;

6. “матичен број на објект” е единствен идентификатор на објектот;

7. “матичен број на инфраструктурен објект” е единствен идентификационен број на инфраструктурниот објект.

Член 3

Општините и градот Скопје водат електронска евиденција за имињата на улиците, плоштадите, мостовите и другите инфраструктурни објекти, на подрачјето на соодветната општина, со впишување на следните податоци:

1. За улиците, плоштадите, мостовите и другите инфраструктурни објекти:

- видот;
- матичниот број;
- името;
- матичен број и назив на општината;
- матичен број и назив на населеното место и
- историјат на промени.

2. За бројот на објект:

- матичен број на улицата на која се води бројот на објект;
- име на улицата на која се води бројот на објект;
- број на објектот;
- матичен број на објектот; и
- историјат на промени.

Член 4

Податоците за имињата на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти и броеви на објектите што се водат во Централниот регистар на Република Македонија се:

1. За улиците, плоштадите, мостовите и другите инфраструктурни објекти:

- видот;
- името;
- матичниот број;

- матичен број и назив на општина;
- матичен број и назив на населено место и
- историјат на промени.

2. За броевите на објекти:

- матичен број на улицата на која се води бројот на објектот;
- име на улицата на која се води бројот на објектот;
- број на објектот;
- матичен број на објектот; и
- историјат на промени.

Историјатот на промени од став 1 точка 1 алинеја 6 и точка 2 алинеја 5 од овој член е посебен запис со сите податоци утврдени со овој правилник за секоја промена посебно, вклучувајќи го видот на промената, старите податоци и датумот на промената.

Член 5

Општините и градот Скопје постапката на електронска евиденција на имињата на улиците, плоштадите, мостовите и други инфраструктурни објекти ја водат на следниот начин:

- изготвуваат листа на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти,
- изготвената листа се доставува на согласност до Владата на Република Македонија,
- по добивањето на согласноста од Владата на Република Македонија, советот на општината односно советот на градот Скопје донесува одлука за определување на име на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти, и
- донесената одлука се евидентира во електронската евиденција што ја водат општините и градот Скопје.

Доколку името на улицата е определено со број (нумерички) листата на имиња на улици не се доставува на согласност на Владата на Република Македонија.

Член 6

За водење на евиденцијата во електронскиот регистар, општините и градот Скопје, до Централниот Регистар на Република Македонија доставуваат податоци од:

- листата на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти;
- одлуката за давање на согласноста од Владата на Република Македонија на листата на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти;
- одлука за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и на други инфраструктурни објекти.

Централниот регистар на Република Македонија во електронскиот регистар врши упис на податоците во рок од 15 дена од денот на приемот на податоците од став 1 од овој член.

Во електронскиот регистар нема да се изврши упис на имињата на улиците, плоштадите, мостовите и другите инфраструктурни објекти, ако општините и градот Скопје не ги достават податоците од став 1 од овој член.

Член 7

Општините и градот Скопје ажурирањето на електронската евиденција утврдена со овој правилник го вршат тековно.

Член 8

Секоја промена извршена во електронскиот регистар, се доставува во електронска форма до Министерството за внатрешни работи, Државниот завод за геодетски работи и Државниот завод за статистика во рок од три дена од денот на извршениот упис.

Член 9

Податоците кои се внесуваат во електронската евиденција на општините, односно градот Скопје треба да бидат идентични со податоците внесени во електронскиот регистар.

Член 10

Промени на имињата на улиците, плоштадите, мостовите и другите инфраструктурни објекти во електронската евиденција се вршат за:

а) Именување:

При определување на име на новоизградена улица или друг инфраструктурен објект, се доделува нов матичен број.

б) Промена на име:

При промена на име на улицата или на друг инфраструктурен објект се менува само името на улицата или името на другиот инфраструктурен објект, а матичниот број останува ист.

в) Укинување:

При укинување на улицата или на друг инфраструктурен објект матичниот број се пасивизира, и не се доделува повторно на друга улица или на друг инфраструктурен објект.

г) Припојување:

Кога една или повеќе улици или други инфраструктурни објекти се припојуваат на друга улица или друг инфраструктурен објект кои веќе имаат свој доделен матичен број, припоените улици или други инфраструктурни објекти веќе не постојат и нивните матични броеви се пасивизираат.

д) Издвојување:

Кога од една улица или друг инфраструктурен објект кој постои се издвојува една или повеќе улици или други инфраструктурни објекти, улицата или друг инфраструктурен објект од кој се врши издвојувањето го задржува матичниот број, додека на издвоената улица или друг инфраструктурен објект и се доделува нов матичен број.

ѓ) Делење:

Кога една улица или друг инфраструктурен објект се дели на две или повеќе улици или други инфраструктурни објекти, секоја од овие улици или други инфраструктурни објекти добива нов матичен број. Основната улица или друг инфраструктурен објект престанува да постои, а матичниот број се пасивизира.

е) Спојување:

Кога две или повеќе улици или други инфраструктурни објекти се спојуваат во нова улица или друг инфраструктурен објект, новата улица или друг инфраструктурен објект добива нов матичен број. Основните улици или други инфраструктурни објекти престануваат да постојат и нивните матични броеви се пасивизираат.

ж) Припојување на дел:

Кога дел од една улица или инфраструктурен објект се припојува на постоечка соседна улица или друг инфраструктурен објект, матичните броеви на улиците или другите инфраструктурни објекти остануваат.

з) Издвојување на дел од улица:

Кога дел од една улица или друг инфраструктурен објект се издвојува. Како последица на издвојувањето на дел од улица настанува припојување на дел.

с) Промена на припадност:

Поради промена на границите на населените места, улицата или друг инфраструктурен објект ја менува припадноста во населеното место или општината, при тоа постоечкиот матичен број на улицата или друг инфраструктурен објект се пасивизира и се доделува нов матичен број согласно Методологијата за доделување на матични броеви на улици и други инфраструктурни објекти.

Член 11

Промени кај броевите за нумерирање на објекти се евидентираат за:

а) Доделување на број.

б) Промена на број.

в) Укинување на број.

г) Промена на припадност на број.

Член 12

Општината или градот Скопје доколку за улиците, плоштадите, мостовите или други инфраструктурни објекти кои се евидентирани во електронскиот регистар внесува нови броеви на објекти, списокот на новите броеви на објекти го доставува до Централниот регистар на Република Македонија.

Член 13

При ажурирањето на податоците и водење на електронската евиденција општините и градот Скопје ги користат следните шифрарници:

Видови на инфраструктурни објекти	Нумерички запис за видот
Улица	00
Мост	01
Плоштад	02
Трговски центар	03
Подземен премин	04
Надземен премин	05
Парк	06
Фонтана	07

Вид на промена	Шифра на промената
1. Промени врзани со улиците, плоштадите, мостовите и другите инфраструктурни објекти	
Именување	10
Промена на име	11
Укинување	12
Припојување	13
Издвојување	14
Делење	15
Спојување	16
Припојување на дел	17
Издвојување на дел	18
Промена на припадност на општина и населено место	19

2. Промени врзани со куќните броеви	
Доделување број	20
Промена на број	21
Укинување на број	22
Промена на припадност на куќниот број на улица	23
Техничка исправка	24

Член 14

До Централниот регистар на Република Македонија, општините и градот Скопје при секоја евидентирана промена ги доставуваат следните податоци:

1. За улиците, мостовите, плоштадите и другите инфраструктурни објекти:

- назив на општина;
- матичен број на општина;
- назив на населено место;
- матичен број на населено место;
- вид на инфраструктурен објект;
- шифра на инфраструктурен објект;
- име на инфраструктурниот објект;
- шифра на промена кај инфраструктурен објект и
- дата на промена.

2. За броевите на објекти:

- матичен број на населено место;
- шифра на инфраструктурен објект;
- име на инфраструктурниот објект;
- броеви на објекти во рамките на инфраструктурниот објект;
- шифра на промена кај број на објект и
- дата на промена.

Член 15

Општините за сите промени извршени во електронската евиденција на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти и броеви на објектите, редовно ги информираат граѓаните за настанатите промени преку средствата за јавно информирање, на огласна табла во општината или на веб страната на општината.

Член 16

Општините и градот Скопје податоците пропишани со овој правилник до Централниот регистар на Република Македонија ги доставуваат во електронска форма, доколку немаат техничка можност да ги достават во електронска форма, ги доставуваат во пишана форма.

Член 17

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-14063
декември 2007 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
, с.р.

2119.

Врз основа на член 158, став 4, точка ж, а во врска со член 161 и член 184 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005 и 25/2007), како и врз основа на членот 3, став 1, алинеја 11 и член 6 од Правилникот за времето и начинот на обелоденување на ценовно чувствителни информации на акционерските друштва со посебни обврски за известување (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/2006), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 26.11.2007 година, донесе

1. Барањето на Стопанска банка АД Скопје бр. 2514 од 31.10.2006 година и дополнувањето на барањето бр. 01-2843 од 13.12.2006 година за ослободување од обврската за обелоденување на одредени информации - сите судски постапки во кои е вклучена банката се одбива како неосновано.

2. Се задолжува Стопанска банка АД Скопје како друштво со посебни обврски за известување, да ги достави податоците до Комисијата за хартии од вредност кои се однесуваат за сите судски постапки во кои е вклучена банката согласно член 158, став 4, точка ж од Законот за хартии од вредност и член 3, став 1, алинеја 11 од Правилникот за времето и начинот на обелоденување на ценовно чувствителни информации на акционерските друштва со посебни обврски за известување и истите да ги објави.

3. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и изјавената жалба не го одлага неговото извршување.

4. Решението ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-299/3
26 ноември 2007 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
- , с.р.

2120.

Врз основа на член 194, став 1, став 5, член 199 и член 205, став 1, 3 и 4, а во врска со член 184 точка а), е) и з) од Законот за хартии од вредност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на 26.11.2007 година, донесе

1. Се утврдува неправилност во работењето на брокерската куќа Илирика Инвестментс АД Скопје заради непочитување на член 5, став 2, точка 3 од Правилата за тргување на Македонската Берза АД Скопје при внесувањето на налози според книгата на налози на следните денови: 22-05-2007 година, 31-05-2007 година, 14-06-2007 година, 05-07-2007 година, 08-08-2007 година, 10-08-2007 година, 31-08-2007 година, 03-09-2007 година и 10-09-2007 година бидејќи не е внесен еден од задолжителните елементи-сметка на клиентот во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

– Е

256.

Претседателот на Основниот суд Св. Николе, Димче Поцков, врз основа на одредбите од член 29 од Судскиот деловник („Сл. весник на РМ“ бр 71/07) за именување на постојани судски вештачи на ден 29.11.2007 година го донесе следното

За постојани судски вештачи во Основниот суд Свети Николе се именуваат:

ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ ОД СИТЕ ОБЛАСТИ

- Друштво за вештачења, инжинеринг, графика и услуги “ЕКСИНГ“ ДООЕЛ Скопје, ул. Јане Сандански бр. 67/2 тел: 02 2444 685 факс 02 2455 740, 070 206 415.

ОД ОБЛАСТА НА ЕКОНОМИЈАТА И СМЕТКОВОДСТВОТО

1. Киро Костов од Свети Николе ул: Пионерска бр 15-1/2 тел.070 336 905.
2. Ставревски Јордан од Велес ул.Љубен Весов бр.128, тел. 043 223 557, 222 557 и моб.071 278 810 и 070 778 810.
3. Чедомир Цветковски од Свети Николе ул: Карпошева бр 90 тел.075 286 760 032 443 714.
4. Јовев Станко од Свети Николе ул: Улоф Палме бр 10 тел. 440-476 моб. 071 206 536.
5. Јовева Зора од Свети Николе ул: Улоф Палме бр 10 тел. 440-476 моб. 071 260 526.

ОД ГЕОДЕТСКА ОБЛАСТ

1. ГЕОМАТЕ ПРО ИНГ ДОО од Свети Николе Плоштад Илинден бб тел 032 440 010, 070 222 256.
2. ГЕОМЕТР од Куманово ул: 11-ти Октомври бб, тел: 031 441 302.

ОД МАШИНСКА ОБЛАСТ

1. Даце Димитров од Свети Николе ул: Васка Циклева бр 30.
2. Коцевски Томе од Свети Николе ул: Ударничка бр 6/26 тел: 032 440 697, 071 327 046.

ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (поледелство и овоштарство)

1. М-р Војо Данаиловски од Свети Николе ул: Овчеполска бр 3 тел 032 443 152 070 724 372.
2. Благој Митев од Свети Николе со стан на ул: Карпошева бр 45.
3. Делчо Илиев од Свети Николе ул: Скопска бр 132 тел: 032 440 266, 070 801 870.
4. Јанев Делчо од Свети Николе ул: Светиниколска тел. 032 442 284, 075 775 710.

ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО

1. Д-р Гордана Митева од Свети Николе ул:Ангел Трајчев бр 18 032 441 045, 032 444 454, 071 245 575.
2. Д-р Панче Јосев од Свети Николе ул:11 Македонска Бригада бр 78 тел. 032 443 128, 070 514 760.
3. Д-р Љупчо Арсовски од Свети Николе ул: 25-ти Мај бр 13 тел 075 593 773, 032 444 141.
4. Д-р Анастасов Стојче – невропсихијатар од Свети Николе ул:Питу Гули бр 83/4 тел 032 441 263, 070 783 877.
5. Д-р Стевчо Арсовски–педијатар од Свети Николе ул: Вељко Влаховиќ бр 95 тел. 070 532 590,
6. Д-р Милановски Боривоје специјалист офталмолог – од Свети Николе ул: Едвард Карделџ бр 9 тел 032 442 237 075 281 460.
7. Д-р Мирче Јосев – спец по интерна медицина од Свети Николе ул: Овчеполска бр 5 тел 070 336-825.
8. Примариус Д-р Филип Тодоровски, специјалист по општа хирургија од Велес ул: Караорман бр 11 тел 070 883 166, 043 232 233.
9. Д-р Илија Јованчев, специјалист гениколог од Свети Николе ул: Маршал Тито бр 4/9 моб. 077 557750.
10. Д-р Аровска Лидија – стоматолог од Свети Николе ул: Сутјеска бр 6 тел. 032 441 812, 075 554 574.
11. Д-р Нарциса Митева – стоматолог од Свети Николе ул: Ударничка бр 8/7 тел 032 443 648, 440 497, 070 322 373.

ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Благој Стамболиев од Свети Николе ул. Ленинова бр 3/1 со ЕМБГ 1711957450048, тел 071 217 485.
2. Атанас Јованов од Свети Николе ул: Карпошева бр 39 тел: 075 464 378.

ОД ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. Пецо Јакимовски од Скопје ул: Алекса Демниевски бр 17/10 тел 02 2031 813, 075 890 033, 076 403 487.
2. Зоран Колев од Свети Николе ул: 11 Октомври бр. 45 тел. 075 405-576.
3. Валентина Арсова од Св.Николе ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 93 тел. 070-514-221.
4. Благој Давчевски од Св.Николе ул: Септемвриска бр: 98 со ЕМБГ 2501960494500.
5. Лазо Ангелов од Штип ул „Џемал Биједиќ“ бр. 1 тел. 032-383-122 моб. 070 264-237.

ОД ОБЛАСТА НА ВЕТЕРИНАТА

1. Д-р Оливер Ивановски од Св.Николе ул. „Моша Пијаде“ бр. 25 тел. 032-441-861 и 070 322-863

Основен суд Свети Николе

Претседател,

, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:

Р.бр	Изданија	Цена денари	Р.бр	Изданија	Цена денари
1	Закон за обезбедување на побарувањата Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити (со подзаконски акти) (редакциска збирка), 2007	200,00	б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност)	210,00
2	Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата (редакциска збирка), 2007	400,00	в)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита)	245,00
3	Закон за нотаријатот (редакциска збирка), 2007	250,00	г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата)	245,00
4	Закон за банките (редакциска збирка), 2007	300,00	а)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004	840,00
5	Закон за пензиското и инвалидското осигурување Станка Трајкова и Олгица Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00	13	Збирка на прописи (редакциска) (Законите за: градење; за просторно и урбанистичко планирање; за животната средина), 2005	210,00
6	Изборен законик, 2006	300,00	14	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	80,00
7	Закон за стечај Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и предметен регистар), 2006	600,00	15	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	140,00
8	Збирка на прописи од областа на судството (Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006	400,00	16	Закон за спречување на корупцијата со Закони за ратификација на конвенции Д-р Ј. Гроевски (со објаснувања), 2002	80,00
9	Закон за трговските друштва со вовед, 2004	400,00	17	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и образци) Д-р С. Георгиевски, 2000	160,00
10	Закон за општата управна постапка (со коментар) Проф. д-р С. Гелевски, 2005	400,00	18	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стоев, М-р М. Лазарова – Трајковска, 1998	120,00
11	Устав на Република Македонија (со сите амандмани од I - XXX) на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2007	200,00	19	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови), 2004	360,00
12	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004 I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00	20	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	600,00
			21	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	3.400,00
			22	Регистар на прописи на РМ	3.700,00

П О Р А Ч К А Б Р. 152

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќае по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Потпис на порачателот

Во _____, _____ 2007 година. (М.П.) _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51. Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007152